

**Н**ајголемата војна во светот, по борбата против глобалниот тероризам, државите ја водат против дрогата и нејзините разнесувачи низ Земјата. Преку неа најбрзо се доаѓа до голема заработувачка и покрај големиот ризик кој постои при транспортот т.е. шверцот. САД се една од земјите која покажува најголеми резултати во спречувањето на пренесувањето на наркотиците, но истовремено тоа е и земја во која има најмногу дрога. Хероинот и кокаинот се најпопуларните прашоци меѓу зависниците во американските сојузни држави. Во САД хероинот доаѓа од Средниот Исток, најмногу од Ирак и од Иран. Од Арапите го купуваат Турците и Албанците, па преку Италијанците тој се дистрибуира низ американскиот прос-

тор. Последниве десеттина години и кокаинот стана многу популарен меѓу младиот свет, а таму пристигна благодарение на мексиканската и на американската мафија.

### **НАЈГОЛЕМ РАСТУРАЧ НА ДРОГА**

Денес во САД има околу 19 милиони наркомани. Тоа значи дека тамошниот пазар дневно троши најмалку 19 милиони грама разни видови наркотични средства. Проценките говорат дека до 2007 година бројот на зависници од дрога може да се зголеми на алармантни 30 милиони лица. Кокаинот и хероинот подеднакво се распространети во Америка, а синтетичките дроги и екстазите се конзумираат како природна потреба.

рика е Даут Кадриовски по потекло од Скопје. На почетокот на осумдесеттите години тој се обидел со помош на албанските политичари да инсталира фабрика за хероин во Приштина. Неговиот клан го разбиле, но не можело да се гони кривично затоа што имал силна политичка заштита од Белград. Потоа Кадриовски преминал во Америка и се обидел да одржи албански канал за криумчарење на хероин, кој го воделе браќата Лика од Бронкс. Даут Кадриовски е роден 1949 година во Скопје и е најголем снабдувач со хероин за американскиот пазар. Тој годишно врти профит од околу 100 милиони долари. Федералното истражно биро (ФБИ) неговото досие го води како за најголем растурач на дрога во поранешна Југосла-

# **КРАЛЕВИТЕ НА АМЕРИКАНСКОТО ПОДЗЕМЈЕ**

**Во САД има околу 19 милиони наркомани. Тоа значи дека тамошниот пазар дневно троши најмалку 19 милиони грама разни видови наркотични средства. Проценките говорат дека до 2007 година бројот на зависници од дрога може да се зголеми на алармантни 30 милиони лица. Кокаинот и хероинот подеднакво се распространети во Америка, а синтетичките дроги и екстазите се конзумираат како природна потреба. Патиштата за пренесување дрога низ Америка не се менуваат, останаа по истите маршрути - хероинот доаѓа од Средниот Исток и од Индокина, а кокаинот од Јужна Америка, но особено од Мексико. Екстазите, во најголем дел, се произведуваат во САД, но доаѓаат и од Русија и од Полска.**

Пишува: **Мишко ТАЛЕСКИ**



Патиштата за пренесување дрога низ Америка не се менуваат, останаа по истите маршрути - хероинот доаѓа од Средниот Исток и од Индокина, а кокаинот од Јужна Америка, но особено од Мексико. Екстазите во најголем дел се произведуваат во САД, но доаѓаат и од Русија и од Полска. Албанската нарко мафија го држи речиси цел Њујорк. Таму како малцинство Албанците ги има околу 60.000. Нивната нарко мрежа е присутна и во Чикаго и во Торонто. Според некои проценки, годишно со хероинот се вртат околу 50 милиони долари. Овој бизнис Албанците го покриваат преку работење во хотели и ресторани, чии сопственици се Грци, Турци, Курди и Арапи. Профитот од хероинот се вложува во купување станови, куќи, па и цели квартали во Њујорк. Во предградието Бронкс откупувале српски куќи за да можат да создадат етнички чиста средина. Последните години, со доселувањето на младите косовски Албанци, дојде и до промена во работењето на мафијата во Њујорк. Сè повеќе се занимаваат со разбојнички кражби, па оттука секојдневно се на мета на полицијата. Еден од најпознатите криумчари на дрога во Аме-

вија и Европа. Тој шест години е недостапен за американската полиција. Речиси на сите федерални згради е поставена потерница по него.

Втор по јачина нарко клан во Америка е кланот на браќата Лика. Тие работеле со извесен Скендер Фичи, кој во Њујорк имал туристичка агенција "Стејт Ајленд", како и со Тереза Вордвајд, која се занимавала со средување иселенички документи за граѓаните на Југославија. Двете агенции ги користеле за брзи кратки патувања до Југославија и до Турција, каде се набавувал хероинот и потоа се криумчарел во Америка. Оваа работа почнала уште од 1979 година. Скендер Фичи активностите ги реализирал со кланот на Џевдет Лика, попознат како Џо Лик, кој имал и база за преработка и дистрибуција на хероин во уметничкиот дел на Менхетн. Продажбата на дрогата се вршела преку кинески бутици. До 1980 година Лика работел сам, а потоа се здружил со Џевдет Мустафа. Нивен главен финансиер бил албанскиот крал Зогу, кој од наркотиците остварил профит за јакнење на својата монархија и круна. По недоразбирањата со Лика од крајот на 1982 година, Мустафа едноставно исчезнал. Полицијата претпоставува дека го ликвидирала албанската нарко мафија. Нов соработник на кланот Лика станал Дуја Саљанин, сопственик на ресторан во Њујорк. Во



Според некои проценки, годишно со хероинот се вртат околу 50 милиони долари. Овој бизнис Албанците го покриваат преку работење во хотели и ресторани, чии сопственици се Грци, Турци, Курди и Арапи. Во арапските земји одгледувањето и производството на дроги е нормална работа, која со текот на времето станало дело кое не е казниво. Главните организатори и дистрибутери на наркотиците низ САД биле Арапи. Денес во Америка како најмоќни се сметаат колумбиската мафија, која произведува дроги, италијанската која се занимава со проституција и коцкање, како и мексиканската која буквално работи сè, почнувајќи од илегална трговија со луѓе, дрога, оружје, но и разбојништва, киднапирања и убиства.

таат колумбиската мафија, која произведува дроги, италијанската која се занимава со проституција и коцкање, како и мексиканската која буквално работи сè, почнувајќи од илегална трговија со луѓе, дрога, оружје, но и разбојништва, киднапирања и убиства.

## ШТО ПРАВАТ НАРКОТРАФИКАНТИТЕ СО ЗАРАБОТЕНИТЕ МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ?

1982 година Саљанин побарал од Лика да му набави неколку килограми хероин. Лика му продал само еден килограм со сомнителна чистина. Тоа било причина за кавга. Закажале состанок во кафеаната на Дуја, на кој Џо Лик дошол со Мехмед Бичи и Вускан Вукај. Веднаш по влегувањето во ресторанот Вукај и Лика ги извадиле пиштолите и го ликвидирале Дуја Саљанин. Со тринаесет куршуми во телото Саљанин преживеал толку за да ѝ ги каже деталите на полицијата. Во 1984 година Федералниот суд го осудил Џевдет Лика на доживотна робија, а Мехмед Бичи на осумдесет години затвор, поради рекет и илегална трговија со дрога. Сите учесници во овој процес се ставени во програмата за заштита на ФБИ, бидејќи членовите на кланот Лика биле подготвени на крвна одмазда. Под заштита се ставени и американските обвинители и агентите на ДЕА, бидејќи добивале закани од нарко мафијата. Сè тоа покажува колку е моќна албанската нарко мафија во САД.

### АРАПИТЕ И МЕКСИКАНЦИТЕ ВО ВРВОТ НА ХАОСОТ

Во арапските земји одгледувањето и производството на дроги е нормална работа, која со текот на времето станало дело кое не е казниво. Една од најголемите операции е операцијата "Истанбул", во која биле опфатени Сан Франциско, Лос Анџелес, Франкфурт, Виена, Белград, Софија и Истанбул. Преку овие градови требало да преминат вкупно 600 килограми хероин. Операцијата траела околу шест месеци и завршила со

апсење на група од околу 20 трговци на дрога, при што било запленето целото количество дрога. Главните организатори и дистрибутери на наркотиците низ САД биле Арапи. Разузнавачите дошле до сознанија дека целата дрога потекнува од Иран, а глава на акцијата бил Маџик Хафи, еден од најголемите сопственици на производството и продажбата на хероин во Техеран. Операцијата била откриена благодарение на Арапи пуштени од затворите во Виена, кои ги врбувале за да му се влезе во трага на Хафи. Во неа биле вклучени повеќе европски полиции, но не и бугарската, затоа што таа преку државните претпријатија, исто така, криумчарела хероин како нарко босовите. Бугарската држава тоа го правела за да успее да ги врати странските долгови и за да може во наредниот период да ги финансира активностите на тајната полиција. Најуспешна во соработката за разбивање на меѓународните патишта на дрогата била југословенската полиција, која имала искусни инспектори и доушници од сите републики. За возврат, белградската полиција добила неколку американски ципови. Од тогаш е познат Раде Марковиќ, кој денес лежи в затвор за извршен атентат врз Вук Драшковиќ, а во тоа време бил одличен полицаец, кој покажувал завидливи резултати во борбата со нарко мафијата. Денес во Америка како најмоќни се сметаат колумбиската мафија, која произведува дроги, италијанската која се занимава со проституција и коцкање, како и мексиканската која буквално работи сè, почнувајќи од илегална трговија со луѓе, дрога, оружје,

но и разбојништва, киднапирања и убиства. Специјалност на Италијанците во подземјето се заемите кои граѓаните не можат да ги стават под хипотека на имотот. На тие луѓе Коза Ностра им овозможува заеми, со мафијашка прогресивна камата. На тој начин, за една година, од 10.000 долари влог се прави сума од 300.000 долари. Кога човек нема толку пари за да ѝ го врати долгот на мафијата, Коза Ностра прво физички ги инвалидизира овие луѓе со кршење на екстремитетите, потоа му ги одзема недвижностите, но не и животот. Потоа тој должник може жив да се искористи во некоја крвава операција. Мексиканската мафија се изродила во јужноамериканското подземје, кое се протега од Чиле до северот на Канада. Во педесеттите години од минатиот век Мексиканците биле само банда во колумбиската мафија, а денес се моќна конкуренција и за Колумбијците и за Италијанците. Најкрволочните работи мексиканската мафија ги прави врз својот народ, бидејќи веќе со години го организира и го контролира илегалното влегување на Мексиканците во Америка. Оваа мафија се занимава со илегално вработување на Мексиканците, кои мораат да плаќаат заштита. Потоа се тргува со мексикански девојки, кои се подведуваат на проституција во јужните американски држави. Преку границата со Мексико секоја година во Америка нелегално се префрлаат околу шест милиони Мексиканци, кои таму заминуваат на работа. Мексиканската мафија е поделена на пет групи: Стара мафија, Нова мафија, ЕМЕ, Најголема мексиканска мафија, Мексикански непријатели и Ла Нуестра. Првата мексиканска мафија била основана во 1958 година, во затворот за малолетници во Калифорнија и составена од членови на улични банди во Лос Анџелес. Сите денешни мафијашки босови со мексиканско потекло работат на илегално префрлање луѓе од Мексико во САД. Профитот од таа работа изнесува 30 милијарди долари. Од овие фантомски цифри само за подмитување на полицијци, граничари и политичари, мафијата издвојува околу 400 милиони долари. Илегалците добиваат лажни документи и со нив тие се движат низ цела Америка без никакви проблеми. Се проценува дека мексиканското подземје во САД годишно легализира околу 3 милијарди долари и ги внесува во бизнисот.

Американскиот закон дозволува т.н. провокација на кривичното дело, така што луѓето од ФБИ се уфрлаат во мексиканската мафија и се обидуваат да соработуваат со неа како бизнисмени. Но, сè тоа се прави за да се идентификуваат лицата кои криумчарат и за да се разбие мрежата на наркотрафиканти.